

Постојат неколку фактори заради кои СПЦ омекна во своите ставови.

Пред сè, Српската црква се соочува со неколку внатрешни проблеми, кои се поврзани со политичката ситуација во Белград, потоа со состојбите на Косово, каде има манастири, но нема Срби.

Судирот на Цетиње претставува уште еден проблем за СПЦ, бидејќи самоосвестувањето на Црногорците за статусот на нивната непризната Црногорска црква почнува да се манифестира.

Сега СПЦ мора да настапува во согласност со реалноста и според опкружувањето. Затоа на владиците на МПЦ им нуди отвореност во преговорите, кои можат да ги острнат сите досегашни тврди ставови. Но, кога станува збор за црковни прашања секогаш мора внимателно да се пристапува во преговорите со СПЦ.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ПРВ ПАТ МИТРОПОЛИТИТЕ НЕ ИЗБРЗАА ДА ДАДАТ ОЦЕНКА ВО ВРСКА СО СПОРОТ СО СРПСКАТА ЦРКВА, МОТИВ ОД ХИРОТонијата на митрополитот Климент

црковни проблеми поврзани со амбициите на одредени владици, кои себеси се гледаат на неговото место на црковниот трон.

Второ, општата ерозија на српската држава, која никако да состави нова Влада, ја ослабнува позицијата на Црквата и ја оддалечува од влијанието врз епархиите на Косово, односно постои опасност лулката на Пекската патријаршија да биде само обична именка на хартија. Имено, постои манастирот "Дечани", но таму ќе нема кој да црквува.

Трето, првиот сериозен физички судир меѓу СПЦ и непризнатата Црногорска православна црква на Цетиње, претставува предупредување за Српската црква, бидејќи прашање е на време кога владиката Амфилохие ќе ги задржи манастирите, но ќе ги изгуби верниците. Тоа значи дека со текот на времето влијанието на СПЦ врз верниците во Црна Гора ќе се намалува. Карактеристичен пример за ова се состојбите во Украина, каде Руската црква има сè помалку верници.

логот со српските архијереји.

"Владиците беа информирани за писмото од Синодот на СПЦ, но изразија желба поединечно да го анализираат, да изградат ставови и на следната синодска седница да го дефинираме ставот на Синодот. Дотогаш не можеме да зборуваме за условите", изјави портпаролот на Синодот, владиката г.Тимотеј.

Исто така, македонските архијереји не ја анализираа ниту посетата на тричлената црковна делегација на Московската патријаршија. Тоа прашање било оставено за следната синодска седница. Инаку, според информации од Белград, српските архијереји го дефинирале дневниот ред за Саборот, кој треба да почне на 14 мај. Тогаш тие ќе го дефинираат и конечниот став околу македонското црковно прашање. Владиците на МПЦ само го утврдиле датумот за прославата на 40-годишнината од автокефалноста. Таа ќе се одржи на 14 и 15 јули во Охрид.

Писмото со кое српскиот патријарх Павле прифаќа разговори со МПЦ остава енигма за јавноста. Со тоа се отвора простор за манипулација во јавноста,

ВЛАДИЦИТЕ ПОЧНАА ТРЕЗВЕНО ДА РАЗМИСЛУВААТ ЗА ПРАШАЊА ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

Последното писмо на Српската црква упатено до Македонската православна црква не претставува некојси голем подем во одмрзнувањето на односите меѓу двете духовни и религиски институции. Тоа што СПЦ попусти не значи дека има омекнување во нејзините ставови, туку тоа е знак на добра волја, бидејќи сестринската црква се соочува со неколку сериозни проблеми.

Прво, немоќниот и физички стар поглавар на СПЦ, патријархот Павле, веќе не може да ги контролира внатрешните

И четврто, Руската црква, која сака да биде "лидер во православието", е свесна за експанзијата на протестантизмот и на католицизмот во Русија и во нејзината непосредна околина. Поради ова, нејзина главна цел е да ги помири православните цркви и да создаде нов православен сојуз, кој ќе биде брана од западните цркви.

Македонските владици поединечно ќе го разгледуваат писмото на српскиот Синод и на следната синодска седница закажана за мај, кога ќе го дефинираат својот став за продолжување на дија-

бидејќи сите писма на СПЦ беа оптоварени со некакви условувања за признавање на МПЦ.

Во врска со ова прашање владиката Тимотеј беше дециден.

"Нашите позиции никогаш не се смени, според тоа немам што ново да ви кажам. Не менуваме име на нашата црква и не менуваме статус, ние во ниту еден случај со Вранишковски немаме потреба да разговараме и да договараме, за нас само СПЦ е партнер, а тој е нивна испостава, кој е на туѓ простор и е непотребен", изјави митрополитот Тимотеј.